

20151213612

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 19 став (4) од Законот за шумарска и ловна инспекција ("Службен весник на Република Македонија" 88/08, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14 и 33/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспектор како и начинот на издавање и одземање.

Член 2

Образецот на легитимацијата на инспекторот е со димензии 6,5 x 10 см, изработена од кожа со кафеава боја.

На првата внатрешна страна на легитимацијата на инспекторот во горниот дел стои: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, во средина грбот на Република Македонија на метална површина во златно жолта боја, и во долниот дел е испишан текст: „Легитимација на инспектор за шумарство и ловство“.

Втората внатрешна страна на легитимацијата на инспекторот изработена е на хамер хартија со светложолта боја и е заштитена со пластична фолија. Во горниот дел стои: Државен инспекторат за шумарство и ловство, на средина има место за фотографија во боја со димензии 3 x 3,5 см, а под неа се впишуваат податоци за име и презиме на инспектор, регистарски број на легитимацијата, датум, потпис на директорот на Државен инспекторат за шумарство и ловство и место за печат.

Формата и содржината на образецот на легитимацијата од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата на инспекторот има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор. Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок на службеното својство.

Член 4

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка и за тоа го известува директорот на Државниот инспекторат за шумарство и ловство кој му издава нова легитимација.

Член 5

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:

- дотраеност или оштетување и
- промена на личните податоци на имателот.

Член 6

Легитимацијата што се одзема, враќа или се заменува, се поништува.

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на шумарскиот инспектор ("Службен весник на Република Македонија" број 23/98).

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-7804/1
9 јули 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог

Прва внатрешна страна


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ЛЕГИТИМАЦИЈА НА
ИНСПЕКТОР ЗА
ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

Втора внатрешна страна

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО



Име и презиме

Бр. _____ Дата _____

Директор на државен инспекторат за шумарство и ловство

М.П.